



Серија Европски доѓовори – Бр. 13

**ЕВРОПСКИ ПРИВРЕМЕН ДОГОВОР  
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ  
ОСВЕН ЗА ШЕМИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА  
СТАРОСТ, ИНВАЛИДНОСТ И СЕМЕЈНИ  
ПЕНЗИИ И ПРОТОКОЛОТ КОН НЕГО**

Париз, 11.XII.1953

Владите потписнички на овој договор, како членки на Советот на Европа,

Водејќи сметка дека цел на Советот на Европа е постигнување поголемо единство помеѓу неговите членки заради унапредување, меѓу другото, на нивниот социјален напредок;

Афирмирајќи го принципот дека државјаните на која било од договорните страни на овој Договор, во согласност со законите и прописите за социјално осигурување на секоја друга договорна страна, треба да уживаат еднаков третман со нејзините државјани, принцип кој е пропишан со конвенциите на Меѓународната организација на трудот;

Афирмирајќи го, исто така, принципот дека државјаните на која било од договорните страни треба да ги остваруваат и примаат бенефициите за социјално осигурување, предвидени со договорите што ги склучиле други две или повеќе договорни страни;

Сакајќи да ги оживотворат овие принципи преку Интерим договор, очекувајќи го склучувањето на општа конвенција заснована на мноштво билатерални договори,

Се согласија за следново:

### **Член 1**

1 Овој Договор се применува во однос на сите закони и прописи за социјално осигурување што се во сила на денот на неговото потпишување или кои може да стапат на сила подоцна, на кој било дел од територијата на договорните страни, а се однесуваат на:

- а болест, мајчинство и смрт (парична помош за случај на смрт), вклучувајќи и медицински бенифиции сé додека тие не се предмет на проценување на потребите;
- б повреда на работно место;
- ц невработеност;
- д семејни додатоци.

2 Овој Договор се применува во однос на шемите за кои се плаќаат и шемите за кои не се плаќаат придонеси, вклучувајќи ги и обврските на работодавачите да надоместат за настанатите повреди на работно место. Договорот нема да се применува во однос на социјалната помош, посебните шеми за државните службеници и бенефициите

што се исплаќаат за случај на повреди стекнати во војна или поради странска окупација.

- 3 За целите на овој Договор, терминот “бенефиција” вклучува и зголемување или дополнување на бенефицијата.
- 4 Поимите “државјани” и “територија” на една договорна страна го имаат она значење што ќе им го определи таа договорна страна во изјавата упатена до Генералниот секретар на Советот на Европа заради доставување до сите други договорни страни.

## **Член 2**

- 1 Предмет на ограничување со одредбите на член 9, државјанинот на една договорна страна има право да ги остварува бенефициите предвидени со законите и прописите на која било друга договорна страна под истите услови што важат за нејзините државјани:
  - а во случај на бенефиција за повреда на работно место, доколку лицето престојува на територијата на една од договорните страни;
  - б во случај на која било бенефиција, освен за бенефиција за повреда на работно место, доколку лицето редовно престојува на територијата на друга договорна страна;
  - ц во случај на бенефиција што се побарува во случај на болест, мајчинство или невработеност, доколку лицето редовно престојувало на територијата на друга договорна страна пред првото медицинско констатирање на болеста, пред претпоставениот датум на зачнувањето или пред почетокот на невработеноста, во зависност од случајот;
  - д во случај на бенефиција, којашто се остварува според шема за која не се плаќаат придонеси, освен за бенефиција во случај на повреда на работно место, доколку лицето престојувало шест месеци на територијата на друга договорна страна.
- 2 Во случај кога законите и прописите на некоја договорна страна предвидуваат ограничувања на правата за нејзините државјани кои не се родени на нејзина територија, тогаш државјаните на другите договорни страни кои се родени на нивна територија ќе се третираат како да се државјани на првоспоменатата договорна страна родени на нејзина територија.
- 3 Во случај кога при утврдување на правото на бенефиција, законите и прописите на некоја од договорните страни прават разлика по основ на државјанство на детето, детето кое е државјанин на која било

друга договорна страна ќе се третира како да е државјанин на првоспоменатата договорна страна.

### Член 3

- 1 Секој договор кој се однесува на законите или прописите предвидени во член 1, коишто е склучен или може да биде склучен помеѓу две или повеќе договорни страни, предмет на ограничување со одредбите на член 9, ќе се применува во однос на државјаните на другите договорни страни како да се државјани на една од првоспоменатите договорни страни, се додека со тој договор, во однос на законите и прописите:
  - а се определува според кои закони или прописи лицето треба да биде осигурано;
  - б се овозможува задржување на стекнати права и права во фаза на стекнување, а особено право на собирање периоди на осигурување или еквивалентни периоди со цел утврдување на правото на остварување бенефиција и пресметување на износот на бенефицијата што треба да се исплати;
  - ц се предвидува исплата на бенефиции на лица кои престојуваат на територијата на која било страна на таквиот договор;
  - д се предвидува дополнување и спроведување на одредбите од договорот, споменат во овој став.
- 2 Одредбите од став 1 на овој член нема да се применуваат на одредбите од договорот коишто се однесуваат на бенефиции кои се остваруваат според шема за која не се плаќаат придонеси, освен во случај кога засегнатиот државјанин престојувал шест месеци на територијата на договорната страна според чии закони и прописи тоа лице побарува бенефиција.

### Член 4

Како предмет на уредување со одредбите на други релевантни билатерални и мултилатерални договори, бенефициите кои во отсуство на овој Договор не се дodelени или се суспендирани, ќе се остварат односно дodelат или повторно ќе се воспостават од денот на влегување во сила на овој Договор спрема сите договорни страни засегнати со предметното барање, доколку барањето се поднесе во рок од една година од денот на влегување во сила на овој Договор или во подолг рок, определен од договорната страна според чии закони и прописи се поднесува тоа барање. Ако барањето не се поднесе во предвидениот рок, правото на бенефиција ќе се оствари

или повторно ќе се воспостави од денот кога барањето е поднесено или порано, доколку така определи договорната страна.

### **Член 5**

Одредбите на овој Договор не ги ограничуваат одредбите содржани во националните закони или прописи, меѓународните конвенции и билатералните или мултилатералните договори, кои се поповолни за корисникот на бенефициите.

### **Член 6**

Овој Договор не влијае врз оние одредби од националните закони или прописи со кои се уредува учеството на осигурените лица, и на други категории засегнати лица, во управување со социјалното осигурување.

### **Член 7**

- 1 Во Анекс I на овој Договор, пооделно за секоја договорна страна, се прикажани шемите за социјално осигурување во однос на кои се применува член 1 и кои се во сила во кој било дел од нејзината територија на денот на потпишување на Договорот.
- 2 Секоја договорна страна ќе го извести Генералниот секретар на Советот на Европа за секој нов закон или пропис од таков вид, којшто не е содржан во Анекс I во однос на таа договорна страна. Секоја договорна страна е должна да достави такво известување во рок од три месеци од денот на објавување на новиот закон или пропис, или доколку таквиот закон или пропис е објавен пред ратификацијата на овој Договор од страна на засегнатата договорна страна, тоа ќе го стори на денот на неговата ратификација.

### **Член 8**

- 1 Во Анекс II на овој Договор, пооделно за секоја договорна страна, се прикажани договорите што таа ги склучила и во однос на кои се применува член 3, а кои се во сила на денот на потпишување на овој Договор.
- 2 Секоја договорна страна ќе го извести Генералниот секретар на Советот на Европа за секој нов договор што ќе го склучи, во однос на кој се применува член 3. Секоја договорна страна е должна да достави такво известување во рок од три месеци од денот на влегување во сила на договорот, или доколку таквиот договор стапил во сила пред ратификацијата на овој Договор од страна на засегнатата договорна страна, тоа ќе го стори на денот на неговата ратификација.

**Член 9**

- 1 Во Анекс III на овој Договор се содржани резервите ставени на Договорот на денот на неговото потпишување.
- 2 Секоја договорна страна може, во моментот кога поднесува известување согласно член 7 или член 8, да стави резерва во однос на примената на овој Договор спрема одреден закон, пропис или договор, споменат во тоа известување. Изјавата за ставената резерва се приложува кон известувањето, и има важност и произведува дејство од денот на влегување во сила на новиот закон, пропис или договор.
- 3 Секоја договорна страна може да ја повлече ставената резерва, во целост или во дел, преку доставување на известување во таа смисла до Генералниот секретар на Советот на Европа. Таквото известување има важност и произведува дејство од првиот ден на наредниот месец по приемот на известувањето, и овој Договор соодветно ќе се применува.

**Член 10**

Анексите на овој Договор претставуваат негов составен дел.

**Член 11**

- 1 Со аранжмани, таму кадешто е потребно, помеѓу надлежните органи на договорните страни ќе се определат методите на имплементација на овој Договор.
- 2 Надлежните органи на засегнатите договорни страни ќе настојуваат со преговори да ги разрешат споровите настанати во врска со толкувањето и примената на овој Договор.
- 3 Доколку спорот не биде разрешен со преговори за време од три месеци, спорот ќе се достави на решавање пред арбитражно тело за чиј состав и постапка ќе се спогодат засегнатите договорни страни; во случај да не може да се постигне таква спогодба во наредните три месеци, тогаш на барање на една од засегнатите договорни страни, спорот ќе го решава арбитер, избран од Претседателот на Меѓународниот суд на правдата. Доколку Претседателот е државјанин на една од страните во спорот, оваа задача се доверува на Потпретседателот на Судот или на судија, кој е следен по редослед на сениорство и кој не е државјанин на една од страните во спорот.

- 4 Одлуката на арбитражното тело или на арбитерот, во зависност од случајот, се донесува во согласност со принципите и духот на овој Договор, и истата е конечна и обврзувачка.

### **Член 12**

Во случај на откажување на овој Договор од некоја од договорните страни,

- a правото што лицето го стекнало согласно одредбите на овој Договор ќе продолжи да се остварува, а особено доколку лицето, согласно одредбите на овој Договор, стекнало право на исплата на бенефиција според законите или прописите на една од договорните страни додека престојува на територијата на друга, тоа лице ќе продолжи да го ужива правото;
- b под услови кои можат да се предвидат со дополнителни договори, склучени помеѓу засегнатите договорни страни заради решавање на состојбата со правата кои се во фаза на стекнување, одредбите на овој Договор ќе продолжат да се применуваат во однос на периодите на осигурување и еквивалентните периоди навршени пред денот кога откажувањето на Договорот станува полноважно.

### **Член 13**

- 1 Овој Договор е отворен за потпишување од страна на државите членки на Советот на Европа. Договорот ќе се ратификува. Инструментите за ратификација се депонираат кај Генералниот секретар на Советот на Европа.
- 2 Овој Договор влегува во сила на првиот ден од наредниот месец, сметано од денот на депонирање на вториот инструмент за ратификација.
- 3 Што се однесува до држава потписничка којашто подоцна го ратификува, овој Договор влегува во сила на првиот ден од наредниот месец, сметано од денот на депонирање на инструментот за ратификација.

### **Член 14**

- 1 Комитетот на министри на Советот на Европа може да покани држава, која не е членка на Советот на Европа, да пристапи кон овој Договор.
- 2 Пристапувањето се врши со депонирање на инструмент за пристапување кај Генералниот секретар на Советот на Европа, а има

важност и произведува дејство на првиот ден од наредниот месец, сметано од денот на депонирање.

- 3 Кон инструментот за пристапување, депониран во согласност со овој член, се приложува известување во кое се содржани податоците споменати во Анекс I и II од овој Договор, исто како владата на засегнатата држава, на денот на нејзиното пристапување, да била потписничка на овој Договор.
- 4 За целите на овој Договор, податоците содржани во известувањето во смисла на став 3 од овој член, се сметаат за дел од анексот, во кој би биле внесени, како кога владата на засегнатата држава би била потписничка на Договорот.

### **Член 15**

Генералниот секретар на Советот на Европа ќе ги извести:

- a членките на Советот и Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот:
  - и за денот на влегување во сила на овој Договор и за членките кои го ратификувале,
  - ии за депонирање на инструментите за пристапување во согласност со член 14 и за доставените известувања во таа смисла,
  - иии за секое известување доставено согласно член 16 и за денот на неговата полноважност;
- б договорните страни и Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот:
  - и за известувањата доставени согласно член 7 и 8,
  - ии за резервите ставени во согласност со став 2 од член 9,
  - иии за повлекувањето на која било резерва во согласност со став 3 од член 9.

### **Член 16**

Овој Договор останува во сила за време од две години од денот на неговото влегување во сила согласно став 2 од член 13. По истекот на тој период, Договорот останува во сила, од година во година, во однос на оние договорни страни кои не се откажале од него преку известување, доставено во таа смисла до Генералниот секретар на

Советот на Европа, најмалку шест месеци пред истекот на прелиминарниот двегодишен период или пред истекот на секој последователен едногодишен период. Таквото известување станува полноважно и произведува дејство на крајот на периодот за кој се однесува.

Како потврда на гореизнесеното, долупотпишаните, имајќи полно овластување, го потпишаа овој Договор.

Изготвен во Париз, на 11 декември 1953 година, на английски и француски јазик, двата текста имаат подеднаква автентичност, во единствен примерок кој останува во архивата на Советот на Европа, и Генералниот секретар ќе испрати заверен препис од истиот до секоја држава потписничка и до Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот.



**ПРОТОКОЛ  
КОН ЕВРОПСКИОТ ПРИВРЕМЕН ДОГОВОР  
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ  
ОСВЕН ЗА ШЕМИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА  
СТАРОСТ, ИНВАЛИДНОСТ И СЕМЕЈНИ  
ПЕНЗИИ**

Владите потписнички, како членки на Советот на Европа,

Имајќи ги предвид одредбите на Европскиот привремен договор за шемите за социјално осигурување освен за случај на старост, инвалидност и надживување, потпишан во Париз на 11 декември 1953 година (во понатамошниот текст “основниот Договор”);

Имајќи ги предвид одредбите на Конвенцијата за статусот на бегалците, потпишана во Женева на 28 јули 1951 година (во понатамошниот текст “Конвенцијата”);

Сакајќи да ја прошират важноста на одредбите на основниот Договор спрема бегалците, онака како што се дефинирани во Конвенцијата,

Се согласија за следново:

### **Член 1**

За целите на овој Протокол, поимот “бегалец” го има значењето определено со член 1 од Конвенцијата, при што секоја договорна страна ќе даде изјава на денот на потпишување или ратификација на Протоколот или на денот на пристапување кон него, со која ќе определи кое од значењата на тој поим, предвидени во став Б на член 1 од Конвенцијата, ќе се применува од аспект на нејзините обврски според овој Протокол, освен во случај кога договорната страна дала таква изјава во моментот на нејзиното потпишување или ратификација на Конвенцијата.

### **Член 2**

Одредбите на основниот Договор се применуваат и на бегалците под истите услови кои важат за државјаните на договорните страни, при што член 3 од Договорот ќе се применува на бегалците само во оние случаи кога договорните страни, како страни на договорите на кои се однесува овој член, го ратификувале или пристапиле кон овој Протокол.

### **Член 3**

- 1      Овој Протокол е отворен за потпишување од страна на државите членки на Советот на Европа, кои го потпишале основниот Договор. Тој ќе се ратификува.
- 2      Државата која пристапила кон основниот Договор, може да пристапи и кон овој Протокол.

- 3 Овој Протокол влегува во сила на првиот ден од наредниот месец, сметано од денот на депонирање на вториот инструмент за ратификација.
- 4 Што се однесува до држава потписничка којашто подоцна го ратификува или пристапува кон Протоколот, истиот ќе стапи во сила на првиот ден од наредниот месец, сметано од денот на депонирање на инструментот за негова ратификација или пристапување.
- 5 Инструментите за ратификација и пристапување се депонираат кај Генералниот секретар на Советот на Европа, кој ќе ги извести членките на Советот, државите што пристапиле и Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот за државите кои го ратификувале или пристапиле кон Протоколот.

Како потврда на гореизнесеното, долупотпишаните, имајќи полно овластување, го потпиша овој Протокол.

Изготвен во Париз, на 11 декември 1953 година, на английски и француски јазик, при што двата текста се подеднакво автентични, во единствен примерок кој останува во архивата на Советот на Европа и Генералниот секретар ќе испрати заверен препис од истиот до секоја држава потписничка и до Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот.